

НАПРАВИ ПИЦА ПО СВОЈ ВКУС

1

ОДБЕРИ ГОЛЕМИНА




Средна

Голема

Цамбо

2

ОДБЕРИ ТИП НА ТЕСТО



Традиционално
Средна, голема и цамбо

Тенко крцкаво
Голема

Италијанско
Голема

Филаделфија
Голема + 80 МКД.

3

ОДБЕРИ СОСТОЈКИ

Свежи пиперки, лути јалапењо пиперки, кромид, црни маслинки, свежи домати, свежи печурки, моцарела, сирење, чедар кашкавал, шунка, пеперони колбас, оригано, сланина, пченка и други состојки.

MARGARITA
двојна доза моцарела,
доматен сос, оригано

СРЕДНА
240
ДЕНАРИ

ГОЛЕМА
310
ДЕНАРИ

ЦАМБО
400
ДЕНАРИ

ДОПОЛИТЕЛНИ
СОСТОЈКИ

СРЕДНА
50
ДЕНАРИ

ГОЛЕМА
60
ДЕНАРИ

ЦАМБО
70
ДЕНАРИ

ВЕГЕТАРИЈАНСКА
ПИКАНТНА

CLASSIC

СРЕДНА
280
ДЕНАРИ

ГОЛЕМА
380
ДЕНАРИ

ЦАМБО
490
ДЕНАРИ

AMERICAN HOT

доматен сос, двојна доза моцарела, Domino's пеперони колбас, кромид, халапењо пиперки
520g / 800g / 1084g

BARBEQUE PASSION

barbeque сос, моцарела, избори зачинето телешко или пилешко, кромид, свежи пиперки
480g / 620g / 960g

GARDEN PASSION

доматен сос, моцарела, кромид, маслинки, свежи пиперки, свежи печурки, свежи домати
540g / 780g / 1050g



HAM SPECIAL

доматен сос, моцарела, шунка, свежи пиперки, свежи печурки
490g / 700g / 1020g

PARMESANA

свежа павлака, моцарела, пармезан, свежи домати, босилек
472g / 630g / 990g



FLAMBÉE

свежа павлака, моцарела, сланина, кромид
440g / 630g / 960g

MEDITERRANEAN

доматен сос, моцарела, свежи домати, пиперки, маслинки, сирење
506g / 750g / 1090g

CAPRICCIOSA

доматен сос, моцарела, шунка, свежи печурки
450g / 630g / 938g

TUNA SENSATION

доматен сос, моцарела, туна, свежи домати, маслинки, кромид
510g / 720g / 1020g

TROPICANA

доматен сос, моцарела, шунка, ананас
510g / 720g / 1020g

FASTING PIZZA

доматен сос, растителен посен кашкавал, свежи домати, свежи печурки, кромид, маслинки, свежи пиперки
478g / 750g / 1020g

СРЕДНА
240
ДЕНАРИ

ГОЛЕМА
330
ДЕНАРИ

ЦАМБО
450
ДЕНАРИ

FAVORITES

СРЕДНА
300
ДЕНАРИ

ГОЛЕМА
410
ДЕНАРИ

ЦАМБО
550
ДЕНАРИ


DELUXE FEAST

доматен сос, моцарела, традиционален колбас, пеперони колбас, свежи печурки, свежи пиперки, кромид
482g / 720g / 1026g



PEPPERONI PASSION

доматен сос, двојна доза на моцарела, двојна доза на Domino's пеперони колбас
492g / 700g / 1010g



MACEDONIAN

доматен сос, лук, моцарела, кромид, свежи пиперки, маслинки, сирење, традиционален колбас, свежи домати, оригано
530g / 780g / 11760g



DOMINO'S SPECIAL

Доматен сос, моцарела, шунка, кромид, свежи пиперки, свежи печурки, сланина
478g / 710g / 1058g



HAM AND BACON

доматен сос, моцарела, шунка, чедар кашкавал, сланина
526g / 714g / 1084g

CHEDDAR MELT

доматен сос, моцарела, чедар кашкавал, двојна доза свежи печурки, двојна доза сланина
530g / 702g / 1122g

ITALIAN PASSION

Доматен сос, моцарела, песто сос, пармезан, свежи домати и босилек
490g / 670g / 960g

BEEFY

доматен сос, двојна доза свежи печурки, моцарела, зачинето телешко, двојна доза чедар
556g / 788g / 1080g

SAUCES

Tomato Dip	20МКД.	Ranch Dip	40МКД.
Sweet Chili Dip	40МКД.	Vinegret	40МКД.
Barbeque Dip	40МКД.	Sweet Icing	40МКД.

PIZZA ROLLS

BACON

моцарела, сланина, гауда кашкавал, специјален Domino's Зести микс зачин

PARMESAN

моцарела, пармезан, босилек, свежи домати, специјален Domino's Зести микс зачин

PEPPERONI

моцарела, пеперони, гауда кашкавал, специјален Domino's Зести микс зачин

PASTA

CARBONARA

свежа павлака, свежи печурки, сланина, пармезан

PEPPERONI

доматен сос, свежа павлака, пеперони, пармезан

PESTO

песто сос, свежи домати, микс од сирења, босилек



SALADS

CAESAR'S SALAD

избори пилешко или сланина, ice berg, пармезан, крутон трошки, пченка, прилог винегрет сос

TUNA SALAD

туна, ice berg, маслинки, пченка, свеж домати



DRINKS

Coca Cola	0,33L/0,5L/1,25L	40/50/70 МКД.
Coca Cola Zero	0,33L/1,25L	40/70 МКД.
Fanta Orange	0,33L/1,25L	40/70 МКД.
Sprite	0,33L/1,25L	40/70 МКД.
Nestea праска/лимон	0,5L	60 МКД.
Skopsko	0,5L/1, 5L	60/130 МКД.
Heineken	0,5L	80 МКД.
Rosa	0,5L/1, 5L	40/50 МКД.

DOMINO'S ПИЦИТЕ
СЕ ПОВКУСИ СО



STARTERS

CHICKEN KICKERS 200g

свежо печени пилешки нагети со зачинета обвивка, прилог Domino's Ranch сос 230 МКД.

BUFFALO WINGS 260g

8 парчиња свежо печени пилешки крилица прелиено со BBQ сос 230 МКД.

CHICKEN STRIPPERS 200g

сочно филе од пилешки гради со крцкава обвивка испечени во печка, прилог Domino's Sweet Chili сос 230 МКД.

POTATO WEDGES 250g

компиричиња со зачинета кора, прилог Domino's BBQ сос 130 МКД.

TWISTY BREAD 300g

8 свежо печени лепчиња прелиени со посебен Domino's зачин од лук 70 МКД.

GARLIC CHEESE BREAD 195g

свежо печено тесто со моцарела, доматиен сос, Garlic Butter 130 МКД.

MOZZARELLA STICKS 195g

5 стапчиња од 100% моцарела печени во фурна без користење на масло, прилог BBQ сос 200 МКД.

SANDWICHES

CREAMY BACON 325g

свежа павлака, гауда, свежи печурки, сланина, пармезан

SPECIAL 280g

гауда, свежи домати, свежи печурки, сланина, пунка, специјален Domino's Зести микс зачин

MEDITERRANEAN 245g

свежи домати, свежи пиперки, маслинки, фета, специјален Domino's Зести микс зачин

PEPPERONI 285g

гауда, свежи домати, свежи печурки, пеперони, шунка, кромид, специјален Domino's Зести микс зачин

CHICKEN BBQ 275g

barbeque, пармезан, пченка, гауда, chicken stripes



DESSERTS

CHOCO PIE

WITH nutella свежо печена крцкава пита со нутела .. 190 МКД.

CINNAPAN

свежо печено тесто прелиено со путер, цимет, шеќер, Domino's icing sugar 120 МКД.

LAVA CAKE

свеж чоколаден колач полнет со чоколадна лава 150 МКД.

НОВА BURGER PIZZA




Domino's



БРОЈ ЗА НАРАЧКА
3125 125
WWW.DOMINOS.MK

DOMINO'S TRACKER™



НАРАЧУВАЊЕТО ПИЦА НИКОГАШ НЕ БИЛО ПОЛЕСНО

Следејќи го динамичниот живот на нашите клиенти и брзиот развој на технологијата, решивме да креираме апликација за да го олесниме пристапот до нашиот систем за нарачки. Сега, Вашата омилена Domino's пица можете да ја нарачате од каде било, без да мора да се јавувате или да имате пристап до компјутер.

НАРАЧАЈТЕ DOMINO'S ПИЦА ПРЕКУ IOS И ANDROID АПЛИКАЦИЈЕТЕ НА DOMINO'S МАКЕДОНИЈА.



Доколку сакате Вашата нарачка да ја платите со картичка, потребно е само да ни напоменете при креирањето на нарачката. Нашиот возач со себе ќе понесе терминал за безготовинско плаќање.



**БЕСПЛАТНА
ДОСТАВА ЗА
30 МИНУТИ.**



DOMINO'S CALL CENTER
070 271 606 / 078 382 938 / 076 630 349



ПОПУСТИ

ДО 30% ПОПУСТ
ЗА НАРАЧКИ НА
ПИЦА И ПАСТА ПРЕКУ
WWW.DOMINOS.MK

15%
ПОПУСТ ЗА
НАРАЧКИ ОД
450-650
ДЕНАРИ

20%
ПОПУСТ ЗА
НАРАЧКИ ОД
651-850
ДЕНАРИ

25%
ПОПУСТ ЗА
НАРАЧКИ ОД
851-1100
ДЕНАРИ

30%
ПОПУСТ ЗА
НАРАЧКИ НАД
1100
ДЕНАРИ

ПОНУДИ

ТОП ЦЕНИ СЕКОЈ ДЕН

**2 СРЕДНИ
ПИЦИ** **399**
ДЕНАРИ

**2 ГОЛЕМИ
ПИЦИ** **599**
ДЕНАРИ

**2 ЦАМБО
ПИЦИ** **799**
ДЕНАРИ

*Понудата важи само за превземање на нарачки од нашите ресторани.

BREAKFAST SPECIAL

СИТЕ СЕНДВИЧИ
ЗА САМО
119 ДЕНАРИ **ДО**
13:00
ЧАСОТ

*Понудата важи само за превземање на нарачки од нашите ресторани.

ФАМИЛИЈАРНА ПОНУДА

**2 ГОЛЕМИ ПИЦИ +
GARLIC CHEESE BREAD +
POTATO WEDGES +
COCA COLA**
1,25L

880
ДЕНАРИ

НЕДЕЛНИ ПРОМОЦИИ

СЕКОЈА НЕДЕЛА

**НОВА
ПИЦА**

ПО ПРОМОТИВНА
ЦЕНА

СЛЕДЕТЕ НÈ НА
f DOMINOSMK И DOMINOS.MK
И ПРВИ ДОЗНАЈТЕ КОЈА ПИЦА
ЈА ПРОМОВИРАМЕ.

*Понудата важи само за превземање на нарачки од нашите ресторани.

Понудите не можат да се комбинираат.